

## ЦЕНОВНИК ЗА ПРИПЕЈД УСЛУГИ

1. Општи информации кои се однесуваат на сите A1 Припејд тарифни модели, опции и дополнителни услуги.....	2
1.1 Валидност на A1 Припејд картичка .....	3
1.2 Припејд Ваучери.....	4
2.1 Промоција за нови A1 Припејд корисници .....	4
2.2. Промоција за A1 DUO SIM пакетот .....	4
2.3. Промотивен роаминг интернет пакет кој важи на територија на Грција- A1 Roam Surf Greece .....	5
2.4. A1 Go Social пакет.....	6
3 Тарифи .....	7
3.1 Тарифен модел A1 Pulse и тарифна опција A1 Pulse + .....	7
3.2 Тарифен модел Vip Fun и тарифна опција Vip Fun + .....	8
3.3 Тарифен модел Vip Go и тарифна опција Vip Talk .....	9
3.4 Тарифен модел ЦАБЕСТ.....	10
3.5 Тарифен модел Mobile Prepaid.....	10
3.6 Тарифен модел Vip Simple .....	10
3.1 Тарифен модел Vip Start со Тарифна опција - Vip Top.....	11
3.8 Општи правила за промена на тарифен модел .....	12
4 Други Припејд опции/пакети .....	13
5 Интернет-пакети.....	16
6 Меѓународни разговори.....	17
7 A1 Prepaid Tourist и A1 Prepaid Tourist Surf .....	19
7.1 A1 Tourist Prepaid SIM тарифа.....	19
7.2 A1 Prepaid SIM Tourist Surf тарифа .....	19
8 SIM картичка A1 при-пејд со 10GB.....	21
9 Други Припејд услуги.....	22
10 A1 Припејд Roam SIM картичка .....	22
11 Роаминг услуги .....	23
___Роаминг регулација во: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово ....	23
A1 Roam Balkan S и A1 Roam Surf Balkan L интернет-пакети.....	24
___Роаминг повици со USSD код .....	25
12 Припејд понуда за фиксни услуги .....	27

## 1. Општи информации кои се однесуваат на сите A1 Припејд тарифни модели, опции и дополнителни услуги

- 1) Сите цени кои се наведени во овој Ценовник се во денари со вклучен ДДВ.
- 2) Должината на една SMS порака изнесува 1120 бити, која може да содржи:
  - > 160 латинични карактери – секој карактер кодиран со 7 бити, или
  - > 70 нелатинични карактери (пр. кирилични, арапски, кинески итн.) – секој карактер кодиран со 16 бити,
  - > 80 карактери што не се вклучени во стандардната GSM азбука – секој карактер кодиран со 14 бити.
- 3) При миграција на број од Припејд во постпејд, доколку Припејд Корисникот има преостанат износ на неговата сметка, износот не се префрла на сметката на постпејд.
- 4) Како повици/SMS во сопствената мрежа (A1) се тарифираат повиците/SMS реализирани од корисник на било кој A1, стар Vip или стар One тарифен модел кон корисник на било кој A1, стар Vip или стар One тарифен модел. Сите други национални повици/SMS кон корисници на други тарифни модели ќе се тарифираат како повици кон други национални мрежи.

Опис	Цена (ден.)
SIM картичка со A1 Pulse тарифен модел <sup>1)</sup>	299,00
SIM картичка со Vip тарифен модел <sup>2)</sup>	299,00
SIM картичка со Џабест тарифен модел <sup>3)</sup>	199,00
A1 DUO <sup>4)</sup>	399,00
SIM картичка A1 при-пејд со 10GB <sup>5)</sup>	399,00
Еднократен надоместок за активација	0,00
Активација на линија	0,00
Активација на SMS	0,00
Активација на A1 Секретарка <sup>6)</sup>	0,00
Активација на Кој-ме-барал?	0,00
Активација на MMS	0,00
Активација на ИНТЕРНЕТ	0,00
Реактивација на суспендирана линија (украдена/изгубена - потврда од полиција)	0,00
CLIP - прикажување број	0,00
CLIR - рестрикција на прикажување број	0,00
Услуга задржување повик	0,00
Услуга повик на чекање	0,00
Услуга забрана на повик	0,00
Пренасочување повик <sup>7)</sup>	Во зависност од дестинацијата
Пренесување на број во друг оператор	236
Блокирање SIM	0,00
Одблокирање SIM со PUK	0,00
Промена на сопственост на SIM картичка	0,00
Промена на адреса на корисникот	0,00
Замена на SIM картичка со грешка во кодот	0,00
Промена на SIM картичка – нова (доколку е украдена – новата SIM картичка не се наплаќа ако се има потврда од полиција)	200
Активација на услуга за проверка на состојба (статус на сметка)	0,00
Проверка на состојба преку говорен автомат (1770)	0,00
Проверка на состојба - примена SMS	0,00
Контакт центар 1234 - повици кон говорен автомат	0,00
Контакт центар 1234 - разговори со оператор	5,00
Facebook@@SMS/ Twitter@SMS испратена SMS порака	5,90

Facebook@SMS/Twitter@SMS примена SMS порака	0,00
MMS@Facebook@ испратена MMS порака	17,70
Промена на тарифен модел	0,00
Броеви за итни случаи 112, 192, 193, 194, 195,190,197,198,199 и 0800	0,00
Телефонски именик 1188	40,00
Повик кон телефонскиот број 188	40,00/повик
0890, 196	како основен повик соодветно на тарифниот план
Национален 3G (VIP интернет-портал) (ден./MB)	соодветно на тарифниот план

- 1) со вклучен иницијален кредит од 50 денари  
 2) со вклучен иницијален кредит од 50 денари  
 3) со вклучен иницијален кредит од 50 денари  
 4) Овој A1 DUO пакет вклучува 2 SIM картички, секоја од нив со вклучен иницијален кредит од по 50 денари  
 5) со вклучен иницијален кредит од 50 денари  
 6) и 7) Согласно со Одлука на АЕК, од 01.07.2015 год. доколку е достапна услугата A1 секретарка во Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово таа не се наплаќа. Услугата пренасочување повик не е достапна доколку Корисникот користи роаминг услуга во Србија, Црна Гора, Албанија и Косово.

### 1.1 Валидност на A1 Припејд картичка

- > По активирањето на A1 Припејд картичката, Припејд сметката може да се користи во првичен период од 12 месеци (активен период), време во кое Корисникот може да остварува повици, да праќа и да прима SMS/MMS пораки и да ги користи другите услуги што ги нуди операторот.
- > Со секое наредно пополнување на Припејд сметката, валидноста на Припејд картичката се продолжува за одреден временски период во зависност од износот на пополнетиот кредит и тоа:

Износ на пополнување на кредит	Продолжена валидност на Припејд картичка
до 100 денари	90 дена
помеѓу 101 и 499 денари	180 дена
500 денари или повеќе	365 дена

- > По истекот на периодот на валидност на Припејд СИМ картичката, доколку сметката не е пополнета, Операторот ќе изврши деактивирање на Припејд услугите, при што Корисникот го губи неискористениот кредит и нема можност да ги користи услугите на Операторот (појдовни и дојдовни повици, испраќање и примање на SMS/MMS пораки, користење на интернет), освен што може да ја наполни својата Припејд сметка преку Припејд мени ( на бројот 1770).
- > Во период од дополнителни 3 месеци по деактивација на Припејд услугите, Операторот му овозможува на Корисникот можност за реактивирање на Припејд СИМ картичката со пополнување кредит на Припејд сметката со кој било износ.
- > Доколку Корисникот не ја наполни Припејд сметката до истекот на дополнителните 3 месеци, деактивираната Припејд СИМ картичка со соодветниот повикувачки број ќе бидат исклучени и избришани од системот на Операторот.

## 1.2 Припејд Ваучери

- > Припејд корисниците можат да ја надополнат својата сметка:
  - 1) со хартиени ваучери во вредност од 100 денари, 200 денари, 300 денари, 500 денари или 1.000 денари или
  - 2) со активација на електронски ваучер, во вредност помеѓу 100 денари и 1.000 денари.
- > Целокупната уплатена вредност на ваучерот се пренесува на сметката на Корисникот.
- > Корисниците може да купат Припејд ваучери во овластените продажни места од Операторот или кај неговите овластени трговски партнери.

## 2.1 Промоција за нови A1 Припејд корисници

### Важност на промоцијата

- > Оваа промоција започнува од 18.02.2021 година и истата е со ограничено времетраење.
- > Оваа понуда е достапна за сите нови A1 Припејд корисници кои ќе купат A1 Припејд SIM-картичка или пак A1 Duo SIM пакет.

### Содржина на промоцијата

- > Со оваа промоција новите A1 Припејд корисници по активацијата на СИМ картичката добиваат бесплатно користење на:
  - Пакет со вклучени 10GB интернет кој се добива при првичната активација и важи во период од првите 2 недели од активирањето на СИМ картичката. Корисникот ќе биде известен со СМС кога бесплатниот пакет ќе биде достапен на користење;
  - неограничени разговори во мрежата на A1 во првата недела од активацијата;
  - 50 денари вклучен иницијален кредит;
- > Пред истекот на времетраењата на бесплатните дополнителни пакети корисникот ќе добие СМС порака со известување за нивниот престанок и информација за нивно обновување. Наведените пакети по автоматизам се обновуваат доколку корисникот има доволно кредит на својата сметка при што се наплаќа:
  - за пакетот 10GB интернет, претплата од 299 ден. со важност на пакетот во наредните 30 дена,
  - за пакетот со неограничени разговори во A1 претплата во износ од 79 ден. со важност на пакетот во наредните 7 дена и
- > Дополнителните пакети по автоматизам се деактивираат доколку на припејд сметката нема доволно кредит, а доколку корисникот сака сам да направи нивна деактивација тоа може да го направи на следниот начин:
  - за пакетот со вклучен 10GB интернет со испраќање на СМС порака со текст STOP 10GB на бројот 1410,
  - за пакетот со неограничени разговори во A1, со испраќање на СМС порака со текст „STOP“ на бројот 1450.

## 2.2. Промоција за A1 DUO SIM пакетот

### Важност на промоцијата

- > Оваа промоција започнува од 12.03.2021 година и истата е со ограничено времетраење и ограничени количини.
- > Оваа понуда важи само за online каналот на A1 Македонија (e-shop и LiveShop) за сите нови A1 Припејд корисници кои ќе купат A1 Duo SIM пакет.

### Содржина на промоцијата

- > Со оваа промоција, новите A1 Припејд корисници кои преку online каналот на A1 Македонија (e-shop и LiveShop) имаат можност A1 Duo SIM пакет да го купат по промотивна цена од 199 денари.
- > Сите други карактеристики за A1 Duo SIM пакетот остануваат непроменети и за нив важат промотивните понуди опфатени во точка 2.1 од овој ценовник.

## 2.3. Промотивен роаинг интернет пакет кој важи на територија на Грција- A1 Roam Surf Greece

### Важност на промотивниот пакет

Промотивниот роаинг пакет A1 Roam Surf Greece започнува да важи од 27.05.2021 година и е со ограничено времетраење.

### Содржина на промотивниот пакет

Промотивниот роаинг интернет пакет- A1 Roam Surf Greece е достапен за користење, единствено во Грција преку мрежата на роаинг партнерот Vodafone Greece и не може да се користи на ниеден друг роаинг партнер.

Пакетот е со валидност од 30 дена од моментот на активација и не се обновува автоматски. Овој интернет пакет ги содржи следниве карактеристики:

Роаинг интернет-пакет	A1 Roam Surf Greece
Вклучен интернет-сообраќај	10GB
Еднократен надоместок (ден.)	999
Важност на пакетот	30 дена од момент на активација
Начин на активација	со SMS со текст START GR на 140999
Тарифен интервал	100 KB

Цените се во денари со вклучен ДДВ.

### Услови за користење на промотивниот пакет

- За активација на роаинг пакетите преку SMS пораката не се наплаќа доколку е испратена од мрежата на A1 Македонија, во спротивно истата се наплатува во согласност со ценовникот за роаинг услуги.
- По искористување на интернет сообраќајот вклучен во рамки на роаинг пакетот, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:
  - да активира нов интернет пакет во роаинг, или
  - да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- Ако на корисникот му е прекинат пристапот до услугата интернет во роаинг поради некоја од горенаведените причини, односно му е ставена забрана за користење на интернет во роаинг, таа забрана автоматски ќе престане по истекот на важноста на последно активираниот интернет пакет во роаинг.
- Редовните цени за интернет-сообраќај во роаинг се објавени на интернет страницата на A1 [www.A1.mk](http://www.A1.mk).

## 2.4. A1 Go Social пакет

### Важност на понудата

- > Оваа понуда започнува од 11.02.2020 година и истата е со ограничено времетраење.
- > Понудата е достапна за сите А1 Припејд корисници на територијата на Р.Македонија и истата не важи за припејд корисниците на тарифата Prepaid SIM Tourist.
- > Пакетот не важи во роаминг.

### Содржина на понудата

Пакетот А1 Go Social содржи неограничен мобилен интернет за апликации за следните социјални медиуми: Facebook, Instagram, Snapchat, Messenger, WhatsApp, TikTok и Twitter. Пакетот вклучува дополнителен интернет од 1GB.

Доколку корисникот со активен А1 Go Social пакет го потроши дополнителниот интернет од 1GB вклучен во пакетот и/или од други интернет пакети пред истекот на неговата валидност, пакетот А1 Go Social т нема да може да се користи, се додека корисникот не активира нов пакет со вклучен интернет сообраќај или нов А1 Go Social пакет со дополнителен 1 GB интернет. И во двата случаи, корисникот ќе биде информиран соодветно со СМС порака.

За да се користи А1 Go Social пакетот со дополнителен вклучен 1GB интернет потребно е корисникот да ги има или да ги симне апликациите вклучени во А1 Go Social пакетот од Google Play Store или од App Store. Податочниот сообраќај искористен за нивно симнување не е вклучен во пакетот А1 Go Social.

Постојните корисници со активирање на пакетот А1 Go Social пакетот добиваат со неограничен мобилен интернет за пристап на: Facebook, Instagram, Snapchat, FB Messenger, WhatsApp, TikTok и Twitter и дополнителен вклучен интернет во рамки на пакетот од 1 GB. Цената на пакетот изнесува 119 денари/неделно. За активацијата на пакетот, корисниците ќе бидат известени со СМС, од кој момент почнуваат да течат 7 дена;

### Начин на активација/деактивација на пакетот:

- Активација на пакетот А1 Go Social се врши со испраќање на СМС порака на бројот 1499 со клучен збор START,
- Деактивација на пакетот А1 Go Social се врши со испраќање на СМС порака на бројот 1499 со клучен збор STOP
- Активација и деактивација може да се изврши и преку
  - апликацијата Mojot A1
  - на продажните места на А1 или на 0771234

Корисникот со активен А1 Go Social пакет може да провери статус на преостанат сообраќај од дополнителниот интернет вклучен во пакетот преку апликацијата Mojot А1, како и преку SMS на бројот 1440.

Корисникот може да користи неограничен интернет за пристап на погоре наведените социјални медиуми се додека има преостанат интернет во рамки на пакетот (1GB е дополнителен вклучен интернет) или други активни интернет пакети.

Неограничениот интернет во рамки на А1 Go Social може да се користи се додека корисникот ги користи сервисите во рамки на погоре наведените апликации, но штом започне да користи други апликации или интернет страни надвор од нив, интернетот се одзема од рамки на вклучениот дополнителен интернет од пакетот или други активни интернет пакети. Имено,

сите видеа, слики, објави, итн., кои се во рамки на апликациите се неограничени, но доколку корисник на пример од Facebook отвори видео на YouTube, интернет сообраќајот потрошен за ова видео ќе биде одземен од дополнителниот интернет од пакетот или од друг активен пакет што вклучува интернет сообраќај.

Искористениот интернет за видео и VoIP повици кои може да се направи преку чет апликациите Messenger и WhatsApp не е дел од пакетот. Мобилниот интернет искористен за овие повици ќе биде одземен од интернет сообраќајот од дополнителниот пакет од 1GB кој е составен дел на пакетот A1 Go Social или од други активни интернет пакети активирани од страна на крајниот корисник.

## 3 Тарифи

### 3.1 Тарифен модел A1 Pulse и тарифна опција A1 Pulse +

#### Тарифен модел - A1 Pulse

Повик A1 Pulse	Цена (ден./мин.)
Кон сите национални мрежи	5,9
Воспоставување повик	2,9
Услуги	Цена (ден.)
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални дестинации	5,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни дестинации	5,9
<b>MMS</b> (ден./порака) национални	5,9
<b>Интернет</b> (ден./MB)	5,9
A1 секретарка (1222)	Бесплатно
Повици кон службите за итни случаи (192, 193, 194, 195)	Бесплатно
Контакт центар 077 1234	Цена (ден.)
Повици кон говорен автомат	Бесплатно
Разговор со оператор	5,0

Тарифни интервали: интернет сообраќај - 10 KB, говорни повици - 60 секунди.

- > Сите нови A1 Припејд Корисници ќе бидат активирани на тарифниот модел A1 Pulse.
- > Постојните Припејд корисници на стари тарифни модели (освен корисниците на специјалните СИМ-картички A1 Tourist) потребно е најпрво да направат промена од постоечкиот тарифен модел на тарифниот модел A1 Pulse, што се прави со праќање бесплатен SMS со текст Pulse на бројот 14712.
- > По преминувањето на тарифниот модел A1 Pulse, Корисникот нема да биде во можност да се врати на тарифниот модел кој претходно го користел.

#### Тарифна опција - A1 Pulse+

- > Со надополнување на најмалку 100 денари на Припејд сметката се активира и тарифната опција A1 Pulse+ и таа продолжува да важи 30 дена по извршеното надополнување на кредит. За да се продолжи тарифната опција, потребно е Корисникот да направи ново надополнување.
- > Доколку корисник не изврши надополнување по истекот на периодот на важност на тарифната опција, на Корисникот автоматски му се активира тарифниот модел A1 Pulse.

Повик A1 Pulse +	Цена (ден./мин.)
Кон сите национални мрежи	2,9

Воспоставување повик	2,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални дестинации	2,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни дестинации	5,9
<b>MMS</b> (ден./порака) национални	2,9
<b>Интернет</b> (ден./МВ)	2,9

Тарифни интервали: интернет сообраќај - 10 КВ, говорни повици - 60 секунди.

- > Останатите цени се идентични како во тарифата A1 Pulse.

## 3.2 Тарифен модел Vip Fun и тарифна опција Vip Fun +

### Тарифен модел - Vip Fun

Повик Vip Fun	Цена (ден./мин.)
Кон сите национални мрежи	5,9
Воспоставување повик	3,9
Услуги	Цена (ден.)
SMS (ден./порака) кон национални дестинации	5,9
SMS (ден./порака) кон меѓународни дестинации	5,9
MMS (ден./порака) национални дестинации	5,9
Интернет (ден./МВ)	5,9
A1 секретарка (1222)	Бесплатно
Повици кон службите за итни случаи (192, 193, 194, 195)	Бесплатно
Контакт центар 077 1234	
Повици кон говорен автомат	Бесплатно
Разговор со оператор (по повик)	5,00

Тарифни интервали: интернет сообраќај - 10 КВ, говорни повици - 60 секунди.

### Тарифна опција - Vip Fun +

Активација на тарифната опција:

- > За постојните Припејд корисници на стари тарифни модели (освен корисниците на A1 Pulse тарифен модел и специјалните СИМ-картички A1 Tourist) потребно е најпрво да се направи промена од постоечкиот тарифен модел на тарифниот модел Vip Fun, што се прави со праќање бесплатен SMS со текст START на бројот 1454.
- > Со надолнување на најмалку 100 денари на Припејд сметката се активира тарифната опција Vip Fun + и таа продолжува да важи 15 дена за секое дополнување на кредит во вредност од 100 денари до 299 денари, односно 30 дена за дополнување на кредит над 300 денари. За да се продолжи времетраењето на важност на тарифната опција, потребно е Корисникот да направи ново надолнување. Доколку корисник не изврши надолнување по истекот на периодот на важност на тарифната опција оваа тарифна опција се деактивира и на Корисникот автоматски му се активира тарифниот модел Vip Fun.

Повик Vip Fun +	Цена (ден./мин.)
Кон сите национални мрежи	1,9
Воспоставување повик	3,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални дестинации	5,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни дестинации	5,9
<b>MMS</b> (ден./порака) национални дестинации	5,9
<b>Интернет</b> (ден./МВ)	5,9



Тарифни интервали: интернет сообраќај - 10 KB, говорни повици - 60 секунди.

Останатите цени се идентични како во тарифата Vip Fun.

### 3.3 Тарифен модел Vip Go и тарифна опција Vip Talk

#### Тарифен модел - Vip Go

Повик Vip Go	Цена (ден./мин.)
Кон сите национални мрежи	5,9
Воспоставување повик	2,9
Услуги	Цена (ден.)
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални дестинации	5,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни дестинации	5,9
<b>MMS</b> (ден./порака) национални	5,9
<b>Интернет</b> (ден./MB)	5,9
A1 секретарка (1222)	Бесплатно
Повици кон службите за итни случаи (192, 193, 194, 195)	Бесплатно
Контакт центар 077 1234	Цена (ден.)
Повици кон говорен автомат	Бесплатно
Разговор со оператор	5,00

Тарифни интервали: интернет сообраќај - 10 KB, говорни повици - 60 секунди.

#### Тарифна опција - Vip Talk

Активација на тарифната опција:

- > За новите Припејд корисници на Vip Go тарифен модел (кои извршиле активација по 7.3.2013) тарифната опција се активира автоматски со направено надополнување од најмалку 100 денари.
- > За постојните Припејд корисници на стари Vip тарифни модели потребно е најпрво промена на тарифен модел во Vip Go и потоа надополнување од најмалку 100 денари.
- > Овој тарифен модел не е достапен за корисниците на A1 Pulse тарифен модел и специјалните СИМ-картички A1 Tourist.
- > Активацијата на Vip Talk тарифната опција важи 30 дена, и за да се продолжи нејзиното времетраење, потребно е Корисникот да направи надополнување од најмалку 100 денари тој период, со што оваа тарифната опција се продолжува за дополнителни 30 дена од моментот на надополнување. Во спротивно, по истекот на 30 дена од последното надополнување, оваа тарифна опција се деактивира и Корисникот се враќа на Vip Go тарифата.
- > Vip Talk тарифната опција не може да биде деактивирана во периодот додека е активна.

Повик Vip Talk	Цена (ден./мин.)
Кон сите национални мрежи	2,9
Воспоставување повик	2,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални дестинации	2,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни дестинации	5,9
<b>MMS</b> (ден./порака) национални	2,9
<b>Интернет</b> (ден./MB)	2,9

Тарифни интервали: интернет сообраќај - 10 KB, говорни повици - 60 секунди.

Останатите цени се идентични како во тарифата Vip Go.

### 3.4 Тарифен модел ЦАБЕСТ

Повик Цабест	Цена (ден./мин.)
Национални повици кон сите мобилни и фиксни мрежи	2,9
СМС, ММС, Интернет	2,9
Воспоставување на повик	3,0
Бесплатни ЦАБЕСТ минути со надополнување од минимум 100 МКД	1.000 минути

Тарифни интервали: интернет сообраќај - 10 КВ, говорни повици - 60 секунди.

Бесплатните ЦАБЕСТ минути се користат без надомест за воспоставување на повик

#### Бесплатни разговори кон ЦАБЕСТ корисници

- > Сите нови корисници на ЦАБЕСТ тарифен модел, при активација на СИМ картичката или при миграција во ЦАБЕСТ, промотивно добиваат бесплатни 1.000 ЦАБЕСТ минути со важност од 30 дена.
- > Бесплатните ЦАБЕСТ минути може да се користат само кон други корисници на ЦАБЕСТ тарифен модел.
- > Со секое дополнување на сметка од минимум 100 денари, ЦАБЕСТ корисниците автоматски добиваат нови бесплатни 1.000 ЦАБЕСТ минути со важност од 30 дена.
- > Непотрошените ЦАБЕСТ минути доделени со претходното надополнување не се префрлаат во наредниот период и ќе бидат избришани од Припејд сметката.
- > Доколку Корисникот ги потроши ЦАБЕСТ минутите пред истекот на периодот од 30 дена а не направил дополнување на сметка, повиците кон другите ЦАБЕСТ корисници се наплатуваат според редовната тарифа (2,9 ден/мин + 3 денари воспоставување на повик).

#### Проверка на непотрошени ЦАБЕСТ минути

- > Корисниците може да проверат уште колку непотрошени ЦАБЕСТ минути имаат на располагање преку:
  - > IVR со јавување на бесплатниот број 1414 и следење на инструкции од говорниот автомат
  - > Бесплатна СМС порака на бројот 181 со текст: DZABEST MINUTI STATUS

### 3.5 Тарифен модел Mobile Prepaid

Повик Mobile Prepaid	Цена (ден./мин.)
Повик кон сопствена мрежа (мобилна и фиксна)	7 ден. за 7 мин.
Повик кон други национални мобилни и фиксни мрежи	7 ден/мин
SMS кон сите национални мрежи	5,9 ден
MMS	15 ден
Интернет сообраќај (МБ)	10 ден

Тарифни интервали: интернет сообраќај - 10 КВ, говорни повици - 60 секунди.

- > За повици кон сопствена мрежа (мобилна и фиксна): Првите 7 минути се тарифираат како 1 минута. Остатокот од повикот после 7-мата минута се тарифира по минута.

### 3.6 Тарифен модел Vip Simple

- > Тарифниот модел Vip Simple не е достапен за нови активации.
- > Овој тарифен модел овозможува плаќање на една цена за целиот разговор остварен кон сите национални мрежи. При активација на овој тарифен модел, Корисникот автоматски ја добива цената по разговор кон сите национални мрежи од 3,9 денари/повик во наредните 30 дена, заедно со другите повластени цени за користење на услугите кон сите национални мрежи што се наведени во Табела 1. Валидноста на повластените цени се продолжува за наредни 30 дена со кое било надополнување на Припејд сметката од минимум 100 денари.

**Табела 1**

Цени валидни 30 дена по надолнување на Припејд сметката	Цена (ден.)
<b>Повик</b> кон сите национални мрежи (ден./повик)	3,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални мрежи	2,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни мрежи	5,9
<b>MMS</b> (ден./порака) кон национални мрежи	7,9
<b>Интернет-сообраќај</b> (ден./МВ) - национален	9,9

Тарифни интервали: интернет сообраќај - 10 КВ, говорни повици - 60 минути.

- > Доколку Корисникот не изврши надолнување на својата сметка во наредните 30 дена, цената по разговор кон сите национални мрежи ќе биде 7,9 ден./повик, а за другите услуги ќе се применуваат цените наведени во Табела 2, сè додека Корисникот не изврши повторно надолнување на својата Припејд сметка.

**Табела 2**

Цени валидни доколку Корисникот не надолни во период од 30 дена	Цена (ден./мин.)
<b>Повик</b> кон сите национални мрежи	7,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални дестинации	5,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни мрежи	5,9
<b>MMS</b> (ден./порака) национални	15,9
<b>Интернет</b> (ден./МВ) - национален	19,9

Тарифниот интервал за интернет-сообраќај е 10 КВ.

- > Доколку корисник што има активна Vip Simple тарифа, сака да направи промена на тарифата кон Vip Go, тоа може да го направи во продажните салони означени со A1 брендот или со следење на инструкциите на говорниот автомат на бројот 1770. Промената на тарифата е бесплатна.

### 3.1 Тарифен модел Vip Start со Тарифна опција - Vip Top

**Тарифниот модел Vip Start не е достапен за нови активации.**

Повик Vip Start	Цена (ден./мин.)
Кон сите национални мрежи	9,09
Кон А1 Пријатели броеви (без активација на опцијата А1 Пријатели )	9,09
Услуги	Цена (ден)
SMS (ден./порака) кон национални дестинации	5,78
SMS (ден./порака) кон меѓународни дестинации	6,96
MMS (ден./порака)	17,70
ИНТЕРНЕТ (ден./МВ)	30,54
А1 секретарка (1222)	бесплатно
Повици кон службите за итни случаи (192, 193, 194, 195)	бесплатно
Контакт центар 077 1234	Цена (ден)
Повици кон говорен автомат	бесплатно
Разговор со оператор	5,00

Тарифни интервали: интернет сообраќај - 10 КВ, говорни повици - 60 секунди почетен интервал потоа на 30 секунди.

#### Тарифна опција - Vip Top

- > Тарифната опција Vip Top важи за постоечки корисници што се на основна тарифа Vip Start. Тарифната опција има валидност 30 дена по секое надолнување. За да се продолжи, потребно е Корисникот да направи надолнување од најмалку 100 денари во периодот кога таа е активна, со што Vip Top тарифната опција се продолжува за дополнителни 30 дена од

моментот на надолнување. Во спротивно, по истекот на 30 дена од последното надолнување, Корисникот се враќа на Vip Start тарифата. Доколку корисник се врати на Vip Start со следно надолнување, автоматски ќе се активира тарифата Vip Go и тарифната опција Vip Talk, со што Корисникот ќе го изгуби правото на користење Vip Start и Vip Top, а ќе продолжи да ги користи Vip Go и тарифната опција Vip Talk.

Повик Vip Top	Цена ден./мин.
Кон сите национални мрежи	2,5
Воспоставување повик	3,5
SMS кон национални дестинации (денари/порака)	2,5

Тарифни интервали: интернет сообраќај - 10 KB, говорни повици - 60 секунди

- > Останатите цени се идентични како во тарифата Vip Start.

### 3.8 Општи правила за промена на тарифен модел

- > Промена на тарифен модел ЏаБест во Mobile Repaid тарифен модел и обратно се прави преку SMS порака на 181 со текст TM Dzabest (за ЏаБест тарифен модел), односно SMS порака на 181 со текст TM MP (за Mobile Prepaid тарифен модел). Промена може да се направи само еднаш во период од 30 дена.
- > Промена на тарифен модел од стари Vip Припејд кон стари Оне Припејд се прави преку бесплатен СМС на бројот 14712 со текст TM Dzabest (за ЏаБест тарифен модел) или со текст TM MP (за Мобиле при-пејд тарифен модел).
- > За промена на тарифен модел од стари Оне Припејд кон стари Vip Припејд Корисникот потребно е да посети А1 продажен салон (доколку Корисникот има картичка со брендот Оне).
- > Промена од сите стари Vip и Оне тарифни модели кон А1 Pulse тарифен модел се прави преку SMS порака на 14712 со текст Pulse. Промена од А1 Pulse тарифен модел кон други тарифни модели не е дозволено.
- > Промена може да се направи само еднаш во период од 30 дена.

## 4 Други Припејд опции/пакети

### Пакет А1 Пријатели - Бесплатни разговори кон сите А1 при-пејд корисници

- > Постоечките корисници на А1 Pulse тарифниот модел може да го активираат пакетот А1 Пријатели за месечна претплата по цена од 59 денари. Активирањето се врши со испраќање на СМС со текст Start на бројот 1464.
- > Доколку корисникот не сака да продолжи да го користи овој пакет, истиот ќе треба пред истекот на 30 дена да прати СМС со текст STOP на бројот 1464. По истекот на 30 дена од активацијата, пакетот автоматски ќе се ре-активира за наредни 30 дена, по месечна претплата од 59 денари.
- > Доколку Корисникот го деактивира пакетот А1 Пријатели повиците кон другите при-пејд А1 корисници се наплатуваат според редовната тарифа.
- > Проверка на важноста на активираниот пакет А1 Пријатели, односно датумот на неговиот истек, корисникот може да направи со испраќање на СМС со текст STATUS на бројот 1464.

### Пакет Неограничено кон А1 и 200МВ

- > Пакетот Неограничено кон А1 и 200МВ вклучува неограничено минути и СМС пораки кон А1 сопствена мрежа (мобилна и фиксна) како и 200МВ мобилен интернет. Се активира со SMS со содржина START на 1480, при што Корисникот добива неограничени минути и СМС-и кон А1 сопствена мрежа и 200МВ мобилен интернет, цела недела за цена од 99 денари.
- > По искористување на вклучениот интернет во пакетот, корисниците нема да можат да користат интернет до истекот на валидноста на тековниот пакет освен ако дополнително не активираат некој дневен, неделен или месечен пакет. Максималниот број на интернет пакети, а кои истовремено може да ги има активирани Корисникот е 10.
- > Корисниците може да ги проверат датумот кога истекува промоцијата со испраќање бесплатна SMS на 1480 со текст STATUS. Доколку Корисникот сака да го деактивира пакетот, потребно е да испрати бесплатна SMS со текст STOP на 1480. Доколку Корисникот има доволно кредит на сметка, опцијата се продолжува автоматски.
- > Промотивно, доколку корисниците го активираат пакетот Неограничено кон А1 и 200МВ мобилен интернет ќе добијат двојно повеќе интернет сообраќај кој вклучува 400МВ наместо редовниот сообраќај вклучен во пакетот од 200МВ. Цената на пакетот останува непроменета. Промоцијата трае ограничен временски период.

### Пакет Неограничено кон сите мрежи и 500МВ

- > Пакетот неограничено кон сите мрежи и 500МВ вклучува неограничено минути и СМС пораки кон сите национални дестинации како и 500МВ мобилен интернет. Се активира со SMS со содржина „START“ на 1483, при што Корисникот добива неограничени минути и СМСи кон сите национални дестинации и 500МВ мобилен интернет, цела недела за цена од 149 денари.
- > По искористување на вклучениот интернет во пакетот, корисниците нема да можат да користат интернет до истекот на валидноста на тековниот пакет освен ако дополнително да не активираат некој дневен, неделен или месечен пакет. Максималниот број на пакети кои вклучуваат интернет, а кои истовремено може да ги има активирани Корисникот е 10.
- > Корисниците може да ги проверат датумот кога истекува промоцијата со испраќање бесплатна SMS на 1483 со текст STATUS.
- > Доколку Корисникот сака да го деактивира пакетот, потребно е да испрати бесплатна SMS со текст STOP на 1483. Доколку Корисникот има доволно кредит на сметка, опцијата се продолжува автоматски.

- > Промотивно, доколку корисниците го активираат пакетот Неограничено кон сите мрежи и 500MB мобилен интернет ќе добијат двојно повеќе интернет сообраќај кој вклучува 1GB, наместо редовниот сообраќај вклучен во пакетот од 500MB. Цената на пакетот останува непроменета. Промоцијата трае ограничен временски период.

### **Пакет неограничено во А1**

- > Пакет неограничено во А1 вклучува неограничено минути и СМС пораки во сопствена мрежа (мобилен и фиксна). Се активира со SMS со содржина „START A1“ на 1450, при што Корисникот добива неограничени минути во сопствена мрежа (мобилен и фиксна), цела недела за цена од 79 денари.
- > Корисниците може да ги проверат датумот кога истекува промоцијата со испраќање бесплатна SMS на 1450 со текст STATUS. Доколку Корисникот сака да го деактивира пакетот, потребно е да одговори со „STOP“ на 1450. Доколку Корисникот има доволно кредит на сметка, опцијата се продолжува автоматски.

### **Пакет неограничено во А1 и 100 минути кон други**

- > Пакет неограничено во А1 и 100 минути кон други вклучува неограничено минути и СМС пораки во сопствена мрежа (мобилен и фиксна) како и дополнителни 100 минути кон корисници на други национални мрежи. Се активира со SMS со содржина „START A1 100“ на 1450, при што Корисникот добива неограничени минути и СМСи во сопствена мрежа (мобилен и фиксна) и дополнителни 100 минути за национални разговори кон други корисници, цела недела за цена од 99 денари.
- > Корисниците може да ги проверат датумот кога истекува промоцијата со испраќање бесплатна SMS на 1450 со текст STATUS. Доколку Корисникот сака да го деактивира пакетот, потребно е да одговори со „STOP“ на 1450. Доколку Корисникот има доволно кредит на сметка, опцијата се продолжува автоматски.

### **Пакет неограничено кон сите мрежи и 250MB**

- > Пакетот неограничено кон сите мрежи и 250MB вклучува неограничен број на минути и СМС пораки кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни) како и 250MB мобилен 3G интернет. Се активира со SMS со содржина „START SITE“ на 1450, при што Корисникот добива неограничени минути и СМСи кон сите национални дестинации и 250MB мобилен интернет, цела недела за цена од 129 денари.
- > По искористување на вклучениот сообраќај во пакетот, Припејд Корисникот може да продолжи да сурфа до истек на валидноста на пакетот, при што брзината на сообраќајот автоматски се намалува на 32 kbps, а вака остварениот сообраќај не се наплаќа дополнително. Исто така корисниците имаат можност да активираат дополнително некој дневен, неделен или месечен пакет што вклучува интернет. Максималниот број на пакети кои вклучуваат интернет, а кои истовремено може да ги има активирани Корисникот е 10. Корисниците може да ги проверат датумот кога истекува промоцијата со испраќање бесплатна SMS на 1450 со текст STATUS. Доколку Корисникот сака да го деактивира пакетот, потребно е да одговори со „STOP“ на 1450. Доколку Корисникот има доволно кредит на сметка, опцијата се продолжува автоматски.

### **Опција 0 во А1**

- > Опција 0 во А1, со SMS со содржина „NEDELA“ на 140 100, при што Корисникот добива неограничени\* минути во сопствена мрежа (мобилен и фиксна), цела недела за 79 ден. Корисниците може да ги проверат преостанатите минути со испраќање бесплатна SMS на 140100 со текст STATUS. Доколку Корисникот не сака опцијата автоматски да биде

продолжена, потребно е да одговори со „STOP“ на 140100. Корисниците на Оне тарифни модели можат да ја активираат опцијата и преку со СМС на 181 со текст NEDELA START.

### **Опција 0 кон сите**

- > Опција 0 кон сите, нуди 100 мин. кон сите национални мрежи, кои може да се искористат цела недела за 79 ден. Корисниците на А1 и стари Vip Припејд тарифни модели ја активираат опцијата со SMS со содржина „START“ на 140 101. Корисниците на стари Оне тарифни модели можат да ја активираат опцијата и преку со СМС со содржина 100 START на 181.
- > Деактивација на опциите: Неколку часа пред истекот на опцијата, Корисникот добива SMS известување за автоматско продолжување т.е реактивирање на опцијата. Доколку Корисникот на А1 и стари Vip Припејд тарифни модели не сака опцијата автоматски да биде продолжена, потребно е да одговори со „STOP“ на 140101 во наредниот час откако ја примил пораката.

### **Џабест пакет**

- > Џабест пакет – Корисниците на Џабест имаат можност да го активираат пакетот кој содржи 1000 минути за разговор во сопствена мрежа (мобилна и фиксна), 1000 СМС пораки во сопствена мрежа (мобилна) и 1000 MB за мобилен интернет. Претплата на ЏАБЕСТ пакетот е 79 денари и има важност од 7 дена од активирањето. Повиците во рамки на пакетот се тарифираат на 60 секунди, додека интернет сообраќајот се тарифира на 10 KB. Пакетот се активира со СМС на 181 со текст DZABEST 79 START.

### **SMS пакет**

- > SMS пакет важи за корисниците на Mobile Prepaid тарифа и содржи 200 SMS пораки кои важат кон сите национални мрежи. Пакетот е достапен со месечна претплата од 99 денари. Откога ќе се истрошат вклучените SMS пораки од пакетот, SMS пораките се наплаќаат по редовната тарифа за пораки на Mobile Prepaid тарифниот модел. Пакетот се активира со СМС на 181 со текст SMS PAKET START или со јавување на бројот 1414 и следење инструкциите на говорниот автомат.

## 5 Интернет-пакети

- > Овие интернет пакети се достапни за активација за Припејд корисниците на А1. Овие интернет-пакети не се достапни за Припејд корисниците на тарифниот модел - А1 Prepaid SIM Tourist.
- > Услов за активација на овие интернет пакети е Корисникот на својата сметка да има кредит најмалку во износ на цената на соодветниот интернет пакет кој сака да го активира.
- > Корисникот може да ги активира овие интернет пакети на еден од следниве начини:
  - > со испраќање на SMS пораки на бројот 1410, со предефинирана содржина за секој интернет пакет поодделно, наведена во табелата подолу;
  - > со јавување во контакт центарот на А1 Македонија;
  - > во продажните места на А1 Македонија.
- > По активацијата на соодветниот интернет пакет, Корисникот ќе добие SMS известување дека пакетот е активиран.
- > Видот на интернет пакетите, вклучениот интернет сообраќај, времето на важност, цената и SMS текстот за активација за секој од пакетите е предвиден во следната табела:

Име на Интернет пакет	Вклучен интернет сообраќај	Промоција *	Време на важност на пакетот**	Цена на пакетот	SMS-текст за активација на бројот 1410	SMS-текст за деактивација на бројот 1410
Дневен 100MB	100MB	НЕ	24 часа	19 ден.	DEN START	STOP DNEVEN 100MB
Дневен 500MB	500MB	НЕ	24 часа	39 ден.	DEN PROMO START	STOP DNEVEN 1GB
Неделен 1GB	1GB	НЕ	7 дена	99ден.	NEDELA 1GB	STOP NEDELEN 1GB
Неделен 400MB	400MB	НЕ	7 дена	49 ден.	NEDELA 200MB	STOP NEDELEN 200MB
Неделен 2GB	2GB	НЕ	7 дена	119ден.	PROMO	STOP PROMO
Месечен 500 MB	500MB	ДА 1GB	30 дена	99 ден.	1GB	STOP 1GB
Месечен 2GB	2GB	ДА 3GB	30 дена	199 ден.	3GB	STOP 3GB
Месечен 6GB	6GB	ДА 15GB	30 дена	399 ден.	15GB	STOP 15GB
Месечен 10GB	10GB	НЕ	30 дена	299499-ден.	10GB	STOP 10GB
Месечен 15GB	15GB	ДА 50GB	30 дена	999 ден.	50GB	STOP 50GB
Месечен 15GB	15GB	ДА 50GB	30 дена	999 ден.	4G	STOP 4G

\* За активирање на означените месечни интернет пакети во ограничен промотивен период се добива повеќе интернет сообраќај, освен за месечниот пакет со 10GB каде што промотивната цена е 299 денари (регуларната цена на пакетот е 499 денари).

\*\*По истекот на времето на важност на соодветниот пакет, доколку Корисникот на својата Припејд сметка има доволно кредит, активираниот интернет пакет автоматски се обновува, при што Корисникот ќе добие SMS-известување дека пакетот е активен, а наплатата ќе се изврши со одземање на соодветниот износ од Припејд сметката на Корисникот.

- > Доколку Корисникот не сака интернет пакетот автоматски да му биде обновен, треба да испрати SMS порака на 1410 со соодветен текст (даден во табелата) за



деактивација на истиот. пакетот се деактивира и доколку Корисникот на својата Припејд сметка нема доволно кредит за автоматска обнова.

- > Кај овие интернет пакети по искористување на вклучениот интернет во пакетот, корисниците нема да можат да користат интернет до истекот на валидноста на тековниот пакет освен ако дополнително не активираат некој дневен, неделен или месечен пакет. Максималниот број на интернет пакети кои истовремено може да ги активира Корисникот е 20.

## 6 Меѓународни разговори

### 6.1 Тарифна опција - Меѓународни разговори кон 20 земји

- > Корисникот што ќе ја активира оваа опција, добива намалени цени за меѓународни разговори кон 20 држави, како што е наведено во табелата:

Земја	Редовна цена (ден./мин.)	Намалена цена со активирана опција (ден./мин.)
Србија	33	7,9
Албанија	33	7,9
Бугарија	33	7,9
Грција	33	7,9
Косово	44	7,9
Црна Гора	44	9,9
Словенија	44	9,9
Хрватска	44	9,9
Босна и Херцеговина	44	9,9
Турција	44	9,9
Австрија	44	9,9
Италија	55	9,9
Германија	55	9,9
Швајцарија	55	9,9
Белгија	55	9,9
САД	66	9,9
Канада	66	9,9
Австралија	66	9,9
Шведска	55	9,9
Велика Британија	55	9,9

Воспоставување повик не се наплаќа, тарифниот интервал е 60 секунди.

- > Тарифната опција овозможува користење на намалени цени за меѓународни разговори кон наведените држави во период од 30 дена од денот на активација.
- > Тарифната опција се активира со испраќање бесплатна SMS порака со содржина START на бројот 144304. (Корисниците на Mobile Prepaid тарифен модел ја активираат опцијата со СМС со текст ZONA START на бројот 181)
- > Еднократниот надоместок за активација на промоцијата изнесува 149 денари.
- > Тарифната опција се активира еднократно, а може да се активира секои 30 дена и е достапна за сите Припејд корисници без разлика на тарифниот модел.
- > Понудата не може да се активира кога Корисникот е во роаминг.

## 6.2 Меѓународни разговори - редовни цени

Зони	Цена (ден./мин.)
<b>Соседство:</b> Албанија, Бугарија, Грција, Косово, Србија	33
<b>Регион:</b> Австрија, Босна и Херцеговина, Романија, Словенија, Турција, Унгарија, Хрватска, Црна Гора	44
<b>Европа:</b> Андора, Белгија, Белорусија, Ватикан, Велика Британија, Германија, Гибралтар, Данска, Естонија, Исланд, Ирска, Италија, Кипар, Летонија, Литванија, Лихтенштајн, Луксембург, Малта, Молдавија, Монако, Норвешка, Полска, Португалија, Русија, Сан Марино, Словачка, Украина, Фарски Острови, Финска, Франција, Холандија, Чешка, Швајцарија, Шведска, Шпанија	55
<b>Свет 1:</b> Австралија, Алжир, Аргентина, Бахреин, Бразил, Грузија, Доминиканска Република, Египет, Ерменија, Индија, Индонезија, Ирак, Иран, Израел, Јапонија, Јужна Африка, Јужна Кореја, Канада, Казахстан, Катар, Кина, Колумбија, Кувајт, Либан, Либија, Малезија, Мексико, Мароко, Нов Зеланд, Обединети Арапски Емирати, Пакистан, Палестина, Порторико, САД, Саудиска Арабија, Сингапур, Сирија, Тајван, Тајланд, Тунис, Филипини, Хонгконг, Чиле	66
<b>Свет 2:</b> Авганистан, Американска Самоа, Американски Девствени Острови, Ангола, Ангила, Антарктик, Антигва и Барбуда, Аруба, Асцентион, Азербејџан, Бахами, Бангладеш, Барбадос, Белизе, Бенин, Бермуда, Бутан, Боливија, Боцвана, Британски Девствени Острови, Брунеи, Буркина Фасо, Бурунди, Брег на Слоновата Коска, Венецуела, Виетнам, Габон, Гана, Гамбија, Гијана, Гватемала, Гвинеја, Гренада, Гренланд, Гуам, Доминикана, Еквадор, Ел Салвадор, Екваторска Гвинеја, Еритреја, Етиопија, Замбија, Зимбабве, Западна Самоа, Источен Тимор, Јамајка, Јордан, Јемен, Камбоџа, Камерун, Кајмански Острови, Кејп Верде, Коморос, Конго, Кореја, Костарика, Киргистан, Кенија, Кирибати, Куба, Кук Острови, Лаос, Лесото, Либерија, Макао, Мадагаскар, Малави, Малдиви, Мали, Маршалски Острови, Мавританија, Маврициус, Монголија, Монсерат, Мозамбик, Мјанмар, Намибија, Непал, Нова Каледонија, Никарагва, Нигер, Нигерија, Ниуе, Оман, Палау, Панама, Парагвај, Перу, Руанда, Сенегал, Северни Маријански Острови, Сејшели, Сиера Леоне, Сомалија, Св. Елена, Св. Китс и Невис, Св. Луција, Св. Винсент и Гренадини, Судан, Суринам, Свазиленд, Таџикистан, Танзанија, Того, Токелау, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Туркс и Каикос, Тувалу, Уганда, Уругвај, Узбекистан, Фолкландски Острови, Фиџи, Француска Полинезија, Холандски Антили, Хаити, Хондурас, Чад, Џибути, Шри Ланка	77
<b>Посебна зона:</b> Австралиски Сателити, Валис и Фортуна, Вануату, Диего Гарсија, Микронезија, Науру, Норфолкандски Острови, Папуа Нова Гвинеја, Сао Томе и Принцип, Сателити, Соломонски Острови, Централноафриканска Република	188

\* Почетен интервал на тарифирање е 60 секунди, по што повикот се тарифира на 30 секунди.

## 7 A1 Prepaid Tourist и A1 Prepaid Tourist Surf

### 7.1 A1 Tourist Prepaid SIM тарифа

- > A1 Prepaid Tourist е специјална тарифа што вклучува посебен вид Tourist SIM картички и Tourist тарифни опции. Tourist SIM картичките можат да се купат со вклучена опција на нив. Tourist опциите можат да се активираат само на Tourist SIM картички, не и на регуларните Припејд SIM што постојат.
- > Со активација на A1 Tourist SIM картичката, автоматски се добива:
  - 100 ден. кредит;
  - цена од 3,9 ден./мин. за разговори и SMS кон сите мрежи во Македонија;
  - интернет-сообраќај во мрежата на Операторот од 5GB за период од 30 дена;
  - специјална цена од 7,9 ден./мин. кон Албанија, Бугарија, Грција, Косово и Србија во времетраење од 30 дена;
  - повластена цена од 9,9 ден./мин. кон други 15 земји: Црна Гора, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Турција, Австрија, Италија, Германија, Швајцарија, Белгија, САД, Канада, Австралија, Шведска, Велика Британија, исто така во текот на следните 30 дена;
- > Тарифниот интервал за разговори е на 60 секунди.
- > По искористување на вклучениот интернет-сообраќај, сурфањето не е можно. За да се продолжи со сурфање, треба да се активира дополнителен интернет-пакет.
- > По истек на валидноста на тарифните опции за интернет и меѓународни разговори, важи цена од 3,9ден./МБ за мобилен интернет и регуларните цени за меѓународни разговори што важат за сите Припејд корисници.
- > По истек на 30 дена од денот на активација на A1 Prepaid Tourist SIM картичката, истите опции може повторно да се активираат со дополнителен надомест:

Опции	Вклучува	Начин на активација	Цена	Валидност
<b>Интернет-опција</b>	5 GB	SMS со текст START на 144205	249 ден.	30 дена
<b>Опција за меѓународни разговори</b>	7,9ден./мин. кон соседните земји и 9,9ден./мин. кон 15 дополнителни меѓународни дестинации	SMS со текст START на 144300	149 ден.	30 дена

- > Prepaid Tourist картичките имаат специјална цена од 3,9ден./мин. за национални разговори и SMS пораки и можност да ги активираат само горенаведените опции за интернет и меѓународни разговори.

### 7.2 A1 Prepaid SIM Tourist Surf тарифа

- > A1 Prepaid Tourist Surf е специјална тарифа за постоечки корисници на A1 Prepaid Tourist тарифа кои ја активирале во период од 25.6.2013 до 31.12.2013 г. Понудата не е достапна за нови активации.
- > Оваа тарифа овозможува активација на тарифни опции за национален интернет сообраќај, кои може да се користат само со SIM картички со A1 Prepaid Tourist Surf тарифа.

- > Опциите Tourist Surf не можат да се активираат на регуларните A1 Prepaid SIM картички.
- > Опциите Tourist Surf Корисникот ги активира, односно ја продолжува нивната валидност со еднократен надомест наведен подолу.

	A1 Tourist Surf Неделна опција	A1 Tourist Surf Месечна опција
Вклучен интернет-сообраќај	5GB	20GB
Еднократен надомест за активација:	500 ден.	1.000 ден.
Валидност на опција	7 дена	30 дена

Тарифниот интервал за интернет сообраќајот е 100 KB.

- > Со уплата на надоместот соодветно се активира неделната или месечната опција (во зависност од вредноста на надомест). За да се активира соодветната тарифна опција корисникот треба да има доволно средства на Припејд сметката.
- > По искористување на вклучениот интернет-сообраќај или истек на валидноста на опцијата, остварениот интернет-сообраќај се наплаќа по цена од 19,9 ден./МБ.
- > Доколку во текот на важењето на активираната неделна или месечна опција, Корисникот изврши надополнување и активира ново времетраење на одредена тарифна опција, целокупниот неискористен интернет-сообраќај од претходниот пакет се кумулира и се додава на новоактивираната опција, и важи сè до истекот на нејзината валидност.
- > Секоја надополнета сума над или под точната сума за активација на опцијата, Корисникот ќе може да ја користи како кредит за интернет сообраќај по редовни цени.
- > За проверка на состојбата на искористениот интернет сообраќај, корисниците можат да пратат бесплатна SMS порака на 141444 со текст "STATUS".
- > Опциите A1 Prepaid Tourist Surf не овозможуваат говорни услуги односно се наменети само за национален интернет сообраќај, но преку нив може да се испраќаат SMS пораки по цена од 5,9 денари/порака.

## 8 SIM картичка A1 при-пејд со 10GB

- > SIM картичка A1 при-пејд со 10GB е специјална SIM картичка во која се вклучени пакет со 10GB интернет сообраќај и пакет за неограничени разговори и СМС пораки кон сите национални мрежи. Пакетите се со важност од 30 дена од активирањето на SIM картичката. Оваа понуда важи од 17.10.2019 и се однесува за цела територија на Република Македонија.
- > Со активација на SIM картичката, автоматски се добива:
  - > 10GB интернет пакет во следните 30 дена од активацијата,
  - > неограничени разговори и СМС пораки кон сите национални мрежи во следните 30 дена од активацијата,
  - > 50 денари вклучен иницијален кредит,
- > За корисниците кои што ќе ја активираат оваа SIM картичка A1 при-пејд со 10GB, важат тарифите и пакетите за A1 Pulse тарифниот модел.
- > По истек на 30 дена од денот на активација на SIM картичката A1 при-пејд со 10GB или доколку корисникот има потреба порано, истите опции може повторно да се активираат со дополнителен надомест како што следи:

Опции	Вклучува	Начин на активација	Цена	Валидност	Начин на деактивација	Проверка на статус
<b>Интернет пакет</b>	10GB	START на 14744	499 ден.	30 дена	STOP на 14744	STATUS на 14744
<b>Пакет за неограничени разговори и СМС</b>	Неограничени разговори и СМС кон сите национални мрежи	SMS со текст START на 14745	299 ден.	30 дена	STOP на 14745	STATUS на 14745

Интернет пакетот со 10 GB и пакетот за неограничени разговори и СМС кон сите национални мрежи важат само за корисниците активирани со SIM картичка A1 при-пејд со 10GB.

## 9 Други Припејд услуги

### A1 Идентификатор

- > Услугата А1 Идентификатор овозможува прикажување на сите дојдовни повици со скриен број односно при секој дојдовен повик ќе биде прикажан бројот.
- > Активирање на оваа услуга се врши со испраќање SMS на 140773 со текст SUPER. Услугата важи и автоматски се продолжува секои 30 дена од активирање. Услугата чини 250 денари месечно со вклучен ДДВ. Услугата не е достапна за корисниците на Џабест и Mobile Prepaid.
- > Деактивација на услугата: Неколку часа пред истекот на опцијата, Корисникот добива SMS известување за автоматско продолжување т.е. реактивирање на услугата. Доколку Корисникот не сака да биде продолжено користењето на услугата, потребно е да испрати СМС порака со текст STOP на 140733 во кое било време.

### Услуга SOS Кредит

- > Услугата SOS Кредит е достапна за сите корисници на Припејд тарифните модели што имаат направено најмалку две надополнувања, по што услугата автоматски се активира.
- > За добивање SOS Кредит, покрај претходно направените две надополнувања, Корисникот на Припејд тарифен модел треба да задоволува дополнителни два услови во моментот кога е побаран SOS Кредит:
  - да има 5 денари или помалку од 5 денари на својата Припејд сметка;
  - да го има подмирено претходно добиениот SOS Кредит.
- > Корисникот на Припејд тарифен модел може да побара SOS Кредит со праќање SMS со содржина SOS на бројот 144333, по што доколку сите услови се исполнети, Корисникот на Припејд тарифен модел добива 30 денари SOS Кредит. При следното надополнување, од сметката на Корисникот на Припејд тарифен модел ќе бидат одземени 35 денари (30 денари за дадениот SOS Кредит и 5 денари за пратената SMS порака).

## 10 A1 Припејд Roam SIM картичка

- > А1 Припејд Roam SIM е специјална припејд картичка со вклучени 60 USSD роаминг минути за бесплатни разговори од кој било мобилен оператор од Грција кон која било мрежа во Македонија.
- > Цената на А1 Припејд Roam SIM картичката изнесува 300 ден. со вклучен ДДВ. Времетраењето за користење на опцијата 60USSD роаминг минути за бесплатни разговори е 90 дена од активација на опцијата и важи само за повици направени со USSD код.
- > Покрај вклучените 60 USSD роаминг минути за бесплатни разговори, Корисникот добива и 100 денари кредит на својата А1 Припејд Roam SIM картичка, кој може да го искористи за користење на другите Припејд услуги што ги нуди операторот во период од 12 месеци од активација на картичката.
- > За да ја активира оваа опција, Корисникот најпрвин треба да ја регистрира Припејд картичката, а опцијата автоматски ќе се активира по успешно направен прв повик. Бесплатните роаминг минути се достапни за користење откако Корисникот ќе добие SMS известување.
- > Повиците од Грција треба да се прават во формат \*123\*389XXXXXXXXX# каде што со X е означен бројот што Корисникот сака да го повика. По направениот повик се добива SMS известување дека повикот ќе биде воспоставен и за кратко време Корисникот добива

повратен повик со сопствениот број на екранот. Корисникот треба да одговори на овој повик и да почека сè додека не одговори повикуваниот број од другата страна.

- > Бесплатните минути за повици со USSD код може да бидат искористени во период од 90 дена од датумот на активација на опцијата, за повици од кој било мобилен оператор во Грција кон која било мрежа (мобилен и фиксна) во Македонија. Интервалот на тарифирање е на минута и започнува од моментот кога двете страни одговараат на повикот. За услугите надвор од промоцијата со бесплатни роаинг минути, важат цените утврдени со ценовникот за сите Припејд услуги.

## 11 Роаинг услуги

### Стандарден роаинг ценовник

Зона	Партнери	Повик кон дома/земја на посета	Меѓународен повик од роаинг	Роаинг дојдовен повик	SMS (појдовен)	Интернет
Европа	златни	76	112	29	17	39
(без Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Русија, Албанија, Косово)	сребрени	112	147	29	17	59
Свет	златни	188	188	70	23	79
(со Русија)	сребрени	224	224	70	23	99

- > Цените се во денари со вклучен ДДВ.
- > Интервалот на тарифирање за повици е на 60 секунди. Интервал на тарифирање за интернет е 100KB.
- > Дојдовни SMS пораки не се наплаќаат.
- > Тарифата важи за сите постојни и за нови Припејд корисници. Не е потребна дополнителна активација.
- > Листата на сите златни и сребрени роаинг-партнери и земји е достапна на [www.A1.mk](http://www.A1.mk) и таа може да се промени со додавање нови оператори или заменување на некои оператори во одредени држави.

### Роаинг регулација во: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово

- > Со Одлуката на Агенцијата за електронските комуникации (АЕК) од 01.07.2021 година, се воведува регулација за промена во роаинг режимот при која во роаинг се применуваат исти услови како во рамки на домашната мрежа;
- > Оваа регулација се однесува на сите мобилни услуги (Постпејд и Припејд). Постои можност за примена на посебни роаинг услови, доколку корисникот експлицитно се согласува.
- > Регулацијата се применува помеѓу државите на „Западен Балкан“ (WB6) и ги вклучува следните држави: Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово;
- > Националните пакети од Припејд (говорни повици, СМС, ММС и мобилен интернет) не се достапни во државите на „Западен Балкан“.

Појдовен Повик Македонија, Србија, Ц. Гора, БиХ, Албанија, Косово (мин/ден.)*	5.9 ден.
Дојдовен Повик (мин/ден.)	0 ден.
Мобилен интернет (МБ/ден.)**	5.9 ден.
СМС	3.9 ден.
ММС	13 ден. + податочниот сообраќај што се пренесува

- \* Разговори: Тарифен интервал: 30/1 секунда; 30 секунди почетен интервал и 1 секунда потоа.
- \*\* Мобилен интернет: Тарифен интервал: 1КВ
- \*\*\* Воспоставување на повик не се наплатува

- > Појдовните повици од Македонија кон државите на „Западен Балкан“ (WB6) не се дел од оваа регулација и се наплаќаат како меѓународни повици согласно ценовникот за меѓународни разговори;
- > Корисник со активна роаинг забрана (целосен роаинг или забрана за мобилен интернет во роаинг), ќе мора најпрво да ја деактивира роаинг забраната за да може да ги користи роаинг услугите во државите на „Западен Балкан“ (WB6);
- > За користење на услугите при роаинг во државите на Западен Балкан се применуваат и дополнителни услови кои се наведени во Прилог 6 од Општите услови за пристап и користење на јавни електронски комуникациски услуги на А1 Македонија кои се објавени на веб страната на А1 Македонија.
- > Повиците кон посебни услуги, наградни игри, донации VAS услугите не се достапни во државите на „Западен Балкан“ (WB6).
- > Дополнителната услуга А1 Xplore TV не е дел од оваа регулација и не е достапна во државите на „Западен Балкан“ (WB6).

### A1 Roam Balkan S и A1 Roam Surf Balkan L интернет-пакети

Роаинг интернет-пакети	A1 Roam Surf Balkan S	A1 Roam Surf Balkan ML
Вклучен интернет-сообраќај	2 GB	5 GB
Еднократен надоместок (ден.)	299	499
Важност на пакетот	30 дена од момент на активација	30 дена од момент на активација
Начин на активација	со SMS со текст START BLAKAN S на 140999	со SMS со текст START BLAKAN L на 140999
Тарифен интервал	100 KB	100 KB

Цените се во денари со вклучен ДДВ.

- > Пакетите се достапни за активација од 01.07.2021.
- > Со активирањето на пакетите корисникот се согласува да се применуваат условите за користење на пакетот наместо редовните услови за користење на услугите во роаинг во државите на Западен Балкан.



- > За активација на роаинг пакетите преку SMS пораката не се наплаќа доколку е испратена од мрежата на А1 Македонија, во спротивно истата се наплатува во согласност со ценовникот за роаинг услуги.
- > Роаинг пакетите се валидни на сите оператори (со кој А1 Македонија има склучено валиден договор за роаинг) од државите на „Западен Балкан“ (WB6): Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина Албанија и Косово.
- > Пакетите се со валидност од 30 дена од моментот на активација и не се обновуваат автоматски. Истовремено корисникот може да има само еден активен пакет од ист вид.
- > По искористување на интернет сообраќајот вклучен во рамки на роаинг пакетот, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат по автоматизам (освен доколку корисникот нема друг активен пакет достапен во од државите на „Западен Балкан“). Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да активира нов интернет пакет

### Роаинг повици со USSD код

- > Оваа услуга важи само при говорни повици остварени во роаинг кои се воспоставени во следниот формат: \*123\*XXXXXXXXXX# каде повиканиот број мора да го содржи и повикувачкиот број за државата (на пр. за Македонија - 389 па телефонскиот број на лицето кое се повикува). Важи од 1.3.2016.

USSD повици	Повици од роаинг кон сите мрежи во Македонија	Повици од роаинг кон меѓународни дестинации
Европа (без Русија)	55	90
Свет (со Русија)	155	170

Цените се во денари со вклучен ДДВ.

- > Тарифниот интервал е на 60/60 секунди.
- > Цените важат само за операторите кои овозможуваат повици со USSD код. Целосната листа на оператори е достапна во Контакт Центарот на тел. 077 1234.
- > Понудата е автоматски достапна за сите постпејд корисници на А1 без активација и без дополнителни трошоци.

**Важна напомена:** Роаинг повици со USSD код не се достапни од државите на „Западен Балкан“ кон Македонија од 01.07.2021. За овие држави важат условите наведено во точка Роаинг регулација во: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово погоре во овој Ценовник.

### Интернет пакети во роаинг

#### Важност на понудата

Понудата за А1 Roam Surf L и А1 Roam Surf XL започнува од 12.12.2019 година. Понудата за А1 Roam Surf XXL започнува од 24.06.2020 година.

#### Услови за користење на понудата

Оваа понуда е достапна за сите припејд корисници кои ќе активираат интернет пакети што важат за роаинг.

На корисниците ќе им бидат на располагање три роаинг пакети: A1 Roam Surf L, A1 Roam Surf XL, A1 Roam Surf XXL (листата може да се дополни со воведување на нови и промотивни роаинг пакети за интернет во роаинг).

Главни карактеристики на роаинг интернет пакетите во припејд:

Роаинг интернет пакети	A1 Roam Surf L	A1 Roam Surf XL	A1 Roam Surf XXL
Месечна претплата (ден)	249	499	999
Вклучен интернет сообраќај во роаинг	500 MB	2 GB	5 GB
Оператори каде е достапен пакетот	25 оператори во Европа	25 оператори во Европа	25 оператори во Европа
Интервал на тарифирање	100KB		
Важност на пакетот	30 дена од момент на активација		

Со активирање на пакетот, корисникот ќе има целосна контрола на трошоците за интернет во роаинг, а откако ќе се потроши вклучениот интернет сообраќај во пакетот, пристапот до интернет автоматски ќе биде прекинат. За да продолжи да користи интернет во роаинг, корисникот може да активира нов дополнителен роаинг пакет. Истовремено корисникот може да има само еден активен пакет од ист вид. Доколку корисникот премине на мрежата на роаинг-оператор што не е партнер на Операторот за користењето на интернет пакетот, пристапот до интернет ќе му биде прекинат и ќе добие насоки со SMS-порака како да продолжи со користење интернет во роаинг. Корисникот со активен A1 Roam Surf L/XL/XXL пакет треба да има минимум кредит на својата сметка за да го користи пакетот (износот на потребен кредит зависи од операторот/земјата каде што се користи пакетот и е даден кај списокот на земји каде што важат пакетите A1 Roam Surf L /XL/XXL).

Роаинг интернет пакетите A1 Roam Surf L/XL/XXL се еднократни и со времетраење од 30 дена од активација, по што по изминувањето на времетраењето автоматски се деактивираат.

### Содржина

Пакетите можат да се користат во земјите/операторите кои што се објавени на веб страната A1- [www.A1.mk](http://www.A1.mk).

Пакетите се активираат со испраќање на соодветен СМС текст за активација/деактивација во зависност од пакетот на бројот 140999 како следи:

Роаинг интернет пакет	A1 Roam Surf L	A1 Roam Surf XL	A1 Roam Surf XXL
<b>SMS текст за активација</b>	<b>START L</b> на 140999	<b>START XL</b> на 140999	<b>START XXL</b> на 140999
<b>SMS текст за деактивација</b>	<b>STOP L</b> на 140999	<b>STOP XL</b> на 140999	<b>STOP XXL</b> на 140999

Доколку корисникот активира/деактивира интернет пакет во роаинг, СМС пораката ќе се наплати според редовниот ценовник за дадениот оператор/држава. Пакетите се достапни за активација/деактивација и преку Мојот А1.

Статус на вклучениот роаинг интернет пакет (или повеќе пакети истовремено) и проверка на преостанатиот интернет сообраќај може да се провери со испраќање на СМС порака на бројот 1490, од Македонија или од роаинг како и преку апликацијата Мојот А1. Пораката пратена од роаинг се наплаќа согласно цените за СМС на соодветниот роаинг оператор на кој е прикачен корисникот, додека од Македонија е бесплатна

## 12 Припејд понуда за фиксни услуги

- > Ценовникот се однесува на корисници кои ја имаат активирано услугата при-пејд фиксна телефонија со стари Оне тарифни модели заклучно до 16.04.2016 година.
- > Почнувајќи од 17.04.2016 година, услугата при-пејд фиксна телефонија нема да биде дел од понудата.
- > Ценовникот се однесува на цените за сообраќај кон националните мрежи и меѓународните повици на при-пејд фиксната телефонија.

### Национален сообраќај

Тарифен модел	Fix Prepaid
Цена за повици кон национални фиксни мрежи (денари/минута)	1,2
Цена за повици кон национални мобилни мрежи (денари/минута)	10,9

Тарифен интервал 60 секунди

### Меѓународен сообраќај

Повици кон:	Цена (денари/минута)
Зона 1 Албанија, Бугарија, Србија, Црна Гора, Грција	19,12
Зона 2 Унгарија, Романија, Турција	26,36
Зона 3 Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Австрија, Италија, Швајцарија, Сан Марино	33,98
Зона 4 Алжир, Андора, Ерменија, Азербејџан, Азурни Острови, Белорусија, Белгија, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Фарски Острови, Финска, Франција, Германија, Гибралтар, Грузија, Исланд, Ирска, Казахстан, Киргистан, Летонија, Либија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Мадеира, Малта, Молдавија, Монако, Мароко, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Русија, Словачка, Шпанија, Шведска, Таџикистан, Тунис, Туркменистан, Украина, Велика Британија, Узбекистан	44,60
Зона 5 Аљаска, Американски Девствени Острови, Антигва и Барбуда, Австралија, Бахами, Барбадос, Бермуди, Британски Девствени Острови, Канада, Кајмански Острови Доминика, Доминиканска Република, Француска Гвајана, Гренланд, Гренада, Гвадалупе, Хаваи, Јамајка, Мартиник, Монсерат, Нов Зеланд, Порторико, Катар, Реунион, Сент Пјер и Микелон, Сент Кристофер и Невис, Сент Лусија, Сент Винсент и Гренадини, Тринидад и Тобаго, Турски и Каикос Острови, Обединети Арапски Емирати, Соединети Американски Држави	50,98
Зона 6 Јужна Кореја, Египет, Хонг Конг, Иран, Ирак, Израел, Јордан, Кувајт, Либан, Малезија, Никарагва, Оман, Република Кореја, Саудиска Арабија, Сингапур, Јужноафриканска Република, Судан, Сирија, Тајван, Уганда, Венецуела	64,43
Зона 7 Аруба, Бангладеш, Ботсвана, Бурунди, Гамбија, Гвинеја, Индонезија, Јапонија, Кенија, Лесото, Малави, Мајоте, Холандски Антили, Перу, Филипини, Руанда, Того, Јемен, Заир, Замбија, Зимбабве	66,55
Зона 8 Авганистан, Американска Самоа, Ангола, Аргентина, Асенсион, Австралиски територии, Бахреан, Белисе, Бенин, Бутан, Боливија, Бразил, Брунеи, Буркина Фасо, Камбоџа, Камерун, Капе Верде, Централна Африканска Република, Чад, Чиле, Кина, Колумбија, Конго, Острови Кук, Костарика, Куба, Диего Гарсија, Џибути, Источен Тимор, Микронезија, Еквадор, Ел Салвадор, Екваторска Гвинеја, Еритреја, Етиопија, Фолкландски Острови, Фиџи, Француска Полинезија, Габон, Гана, Гуам, Гватемала, Гвинеја - Бисао, Гијана, Хаити, Хондурас, Индија, Брег на Слоновата Коска, Кирибати, Лаос, Либерија, Макао, Мадагаскар, Малдиви, Мали, Маријански Острови, Маршалски Острови, Мавританија, Маврициус, Мексико, Монголија, Мозамбик, Мјанмар, Намибија, Науру, Непал, Нова Каледонија, Нигер, Нигерија, Ниуе Острови, Пакистан, Палау, Панама, Папуа Нова Гвинеја, Парагвај, Сао Томе и Принципе, Сенегал, Сејшели, Сиера Леоне, Соломонски острови, Сомалија, Шри Ланка, Света Хелена, Суринам, Танзанија, Тајланд, Токелау Острови, Тонка, Тувалу, Уругвај, Вануату, Виетнам, Волис и Футуна, Западна Самоа	70,80
Inmarsat 1	450,29
Inmarsat 2	485,69
Inmarsat 3	556,49
Thuraya	273,29

Тарифен интервал од 60 секунди